

BURRA SUN FACE & BODY MILK SPF 50+

protect & hydrate

Ефикасна заштита на кожа на лице и тело од сонце, за цело семејство

BURRA SUN FACE & BODY MILK SPF 50+ млеко за заштита на кожата на лице и тело од сонце, штити од штетни ултравиолетови и инфрацрвени зрачења, синергистичко дејство на хемиски и минерални филтри.

Технологија Солавеил

Формулацијата на препаратот **BURRA SUN FACE & BODY MILK SPF 50+** млеко за заштита на кожата на лице и тело од сонце, е базирана на Солавеил технологија. Благодарение на иновативната технологија со помош на титаниум диоксид, неоргански минерален UVA/UVB филтер обложен и инкорпориран во препаратот, млекото не остава бели траги на кожата по нанесување.

Органски и неоргански UV филтри во препаратот со синергистичко дејство овозможуваат висок степен на заштита по изложување на кожата на сончевите зраци.

Водоотпорната формулација на млекото се задржува на кожата и по излегувањето од вода.

Матични клетки од планинска брусница, штитат од IR зраци и заедно со ектоинот делуваат антиоксидативно, превенирајќи фотостарење на кожата. Овозможуваат зголемена одбрана од штетни UVA/UVB и IR-A сончеви зраци, спречувајќи дехидратација на кожата и делуваат антиоксидативно.

Хемиските филтри бутилметоксибензоилметан (UVA) и октокрилен (UVB) ја штитат кожата од оксидативен стрес и фотостарење.

Ектоин е природна супстанца изолирана од еден вид на бактерија која преживува под екстремни услови на UV зрачење, температура и салинитет, а ги стабилизира своите клетки со синтеза на ектоин. Оваа супстанца ја зајакнува бариерната функција на кожата, го штити нејзиниот имун систем и остварува долготраен ефект на хидратација.

BURRA SUN FACE & BODY MILK SPF 50+ млеко за заштита на кожата на лице и тело од сонце има висок потенцијал на заштита од UVA/UVB и IR-A зраци и интензивна хидратација. Се препорачува за употреба за сите фототипови на кожа. Ефикасно ја штити детската и чувствителната, светла, хиперпигментирана кожа на возрасните. Активните состојки ектоин, шеа путер, сквалан и витамин Е, додатно ја штитат кожата

од иритација при изложување на UVA/UVB зраци. Иновативната текстура обезбедува лесно нанесување и упивање, не масти и не остава оклузивен филм и бели траги на кожата.

Состав (INCI): Aqua, Titanium Dioxide, Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Avobenzene, Glyceryl Stearate, Oleth-10, Isodeceth-6, Glycerin, Polyester-7, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Cetearyl alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Ceteareth – 20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Parfum, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vaccinum Vitis Idaeae Fruit Extract, Dimethicone, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Citric Acid, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Aluminium Stearate, Alumina Simethicone, Hydrolyzed Wheat Protein/PVP Crosspolymer, Squalene, Polysorbate 60, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Ectoin, BHT, Coumarin.

Начин на употреба: Млекото за заштита на кожата на лице и тело од сонце SPF 50+ нанесете го на кожата во доволни количини 15 минути пред изложување на сонце. Производот е потребно да се нанесе рамномерно и подеднакво на кожата на сите експонирани делови на телови. Посебно е потребно да се обрати внимание на насеување на производот на делови на кожата кои се хиперпигментирани или хипопигментирани (брадавици, пеги, витилиго, флеки).

За постигнување на најдобри заштитни ефекти се препорачува повторување на постапката на секои два часа.

Начин на чување: Да се чува на температура до 25 °C и надвор од дофат на деца.

Рок на употреба: 3 години

Пакување: airless boca 50ml

Производител: Esensa d.o.o.,

Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija